



**Коментар на неконсолидирани и неревидирани
Биланс на успех и Биланс на состојба
на Комерцијална банка АД Скопје
за периодот 01.01 - 30.06.2021 година**

1. Биланс на успех

Во периодот од 01.01-30.06.2021 година Банката од своето работење оствари **позитивен финансиски резултат** во износ од 828,3 милиони денари наспроти остварениот **позитивен финансиски резултат** во истиот период минатата година во износ од 743,3 милиони денари што претставува зголемување за 11,4%. Планираната бруто-добивка за првото полугодие од годинава е остварена со 84,1%. Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 18,6% помала во однос на минатата година што главно се должи на помал износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот. Покрај тоа, во извештајниот период Банката забележа намалување на нето-исправката на вредност на финансиските средства, со оглед дека Банката во истиот период од минатата година изврши антиципација на влошувањето на дел од корпоративното портфолио поради состојбата со ковид-кризата. Во текот на првото полугодие од 2021 година се забележуваат позитивни придвижувања во економијата и во портфолиото на Банката, во услови на сеуште присутни ризици поврзани со здравствената и економската криза предизвикана од вирусот Ковид-19. Во вакви услови, во извештајниот период Банката оствари исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 700,5 милиони денари, наспроти 1.136,5 милиони денари во истиот период минатата година.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 2.418,0 милиони денари и бележат намалување од 12% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 30.06.2021 година изнесуваат 1.179,7 милиони денари, при што бележат намалување од 2,2% во однос на истиот период од минатата година главно како резултат на намалувањето на приходите од камата од кредити дадени на домаќинства и нефинансиски друштва поради намалени каматни стапки, како и од секторот финансиски друштва по основ на намалени каматни стапки и намалени пласмани во благајнички записи. Планот за анализираниот период е остварен со 93,1%.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 30.06.2021 година изнесуваат 490,1 милион денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 18,3% како резултат на пониска споредбена основа во истиот период минатата година, кога заради прогласувањето на пандемијата и затворањето на земјата значително намалување забележаа активностите на Банката. Планот за анализираниот период е остварен со 116%.

Нето приходите од курсни разлики на 30.06.2021 година изнесуваат 82 милиони денари и бележат зголемување од 1,6%. Планот за анализираниот период е остварен со 99,4%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 30.06.2021 година изнесуваат 655,6 милиони денари и бележат намалување во најголем дел како резултат на помал износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот. Планот е остварен со 101%.

Оперативните расходи за периодот 01.01-30.06.2021 година изнесуваат 887,2 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 2,4%. Планот е остварен со 105,2%.

Во периодот од 01.01-30.06.2021 година Банката прокнижи **загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа** во износ од 2,1 милиони денари .



2. Биланс на состојба

Вкупната актива на Банката на 30.06.2021 година достигна износ од 140.154,4 милиони денари и во однос на декември 2020 година бележи зголемување од 5,7%. Зголемувањето на вкупната актива во најголем дел се должи на зголемувањето на паричните средства и депозити во НБРСМ и вложувањата во хартии од вредност. Планот е остварен со 103,2%.

Паричните средства и паричните еквиваленти бележат зголемување од 8,4%. Планот е остварен со 107,0%.

Средствата за тргување бележат пораст по основ на купени акции и усогласување на пазарната вредност на акциите.

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање во износ од 347,8 милиони денари се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови.

Кредитите на и побарувањата од банки бележат зголемување од 1,9%, кое се должи на одобрени кредити за ликвидност од домашни банки. Планот е исполнет со 101,9%.

Кредитите на и побарувањата од други комитенти бележат зголемување од 0,7% како резултат на зголемено кредитирање на физички лица и сектор држава. Планот е остварен со 99,4%. Почнувајќи од 01.04.2021 година ставени се во редовна отплата изложеностите кон физички лица кои беа опфатени со вториот сет мерки заради ублажување на потешкотиите од ковид-кризата од минатата година, додека најголем дел од изложеностите кон правни лица кои беа опфатени со мерките, се во редовна отплата од почетокот на годината. Учеството на изложеностите на правни лица кои и понатаму се под ковид-мерки изнесува 2,04% во вкупната кредитна изложеност на Банката со состојба на 30.06.2021 година.

Вложувањата во хартии од вредност се зголемени за 11,1% како резултат на купени Македонски Еврообврзници, како и купени структурни и континуирани државни обврзници. Планот е остварен со 103,1%.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се намалени за 12,2% и имаат минимално учество во вкупната актива.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) достигнаа износ од 123.321,6 милиони денари и бележат зголемување од 5,6%. Планот е остварен со 103,1%.

Обврските по кредити изнесуваат 569,5 милиони денари и се намалени во однос на декември 2020 година како резултат на отплатени доспеани рати од кредитните линии. Планот е остварен со 109,7%.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката со состојба 30.06.2021 година достигнаа износ од 14.725,2 милиони денари и бележат зголемување од 5,9% како резултат на остварената тековна добивка, зголемени резерви и евидентирана задржана добивка за 2020 година, согласно одлука на Собранието на акционери и Одлуката за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките од НБРСМ од 26.02.2021 година. Планот е реализиран со 105,2%.



3. Очекувања за претстојниот период

Макроекономските услови во кои Банката ќе ја остварува својата активност во текот на 2021 година се условени од ефектите од здравствената и економската криза предизвикана од вирусот Ковид-19.

Растот на глобалната економија се карактеризира со исклучителна неизвесност, при што се забележуваат дивергентни движења гледано по одделни економии и сектори, а исто така благо нагорно придвижување бележи и глобалната инфлација. Проекциите на ММФ за глобалниот раст во 2021 година изнесуваат 6,0%, додека во евро-зоната растот се очекува да изнесува 4,4%. Согласно пролетните проекции од НБРСМ, економската активност во 2021 година се очекува да заздраве, при што растот е проектиран на 3,9%, додека стапката на инфлација е проектирана на 2,2%.

Реализацијата на макроекономските проекции е придружена со ризици кои се поврзани со долготрајноста и последиците на здравствената криза, интензитетот на ефектите врз економијата и резултатите од економските мерки за нејзино ублажување, како и ризиците поврзани со евроинтеграциските процеси и задржувањето на политичката стабилност во земјата.

Банката ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирана пред сè на одржување на квалитетот на портфолиото и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат најзасегнати од здравствената и економската криза.

4. Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во текот на првото полугодие од 2021 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

5. Исплатени дивиденди

На ден 26.02.2021 година, Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишно собрание на акционери кое се одржа на 29.03.2021 година. Согласно вонредните услови во Државата, Банката ги повика акционерите да учествуваат и да гласаат на Собранието со писмена кореспонденција или со електронско гласање. Составен дел на материјалите за собранието беа Одлуката за употреба и распределување на нераспределената добивка до 31.12.2020 година и Одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2020 година.

Согласно предложените одлуки, износот кој Банката ќе го издвои за дивиденда за обични акции е 1.367.440.200,00 денари и истиот согласно Одлуката за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките од НБРСМ бр.02-15/III-6/2021 од 26.02.2021 година, се евидентира како задржана добивка расположлива за распределба на акционерите, до денот кога за Банката ќе престане да важи ограничувањето донесено од НБРСМ, или со донесување на решение, одлука или друг акт на надлежен орган со кој за Банката ќе престане да важи ограничувањето на распределбата и исплатата на дивиденда.

Датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 14.05.2021 година, или осмиот ден од денот кога за Банката ќе престане да важи ограничувањето на распределбата и исплатата на дивиденда (со престанок на важност на Одлуката за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките, или со донесување на решение, одлука или друг акт на надлежен орган со кој за Банката ќе престане да важи ограничувањето на распределбата и исплатата на дивиденда), во зависност од тоа кој од вака определените датуми на евиденција ќе настапи подоцна.



Согласно одлуката, износот на дивиденда по една акција е 600,00 денари, односно 60,0% во однос на номиналната вредност на акцијата. Предвиден датум за започнување со исплата на дивидендата е 25.05.2021 година или најрано по истек на дваесет дена од денот кога за Банката ќе престане да важи ограничувањето на распределбата и исплатата на дивиденда на еден од предвидените начини, во зависност од тоа кој од вака определените датуми на евиденција ќе настапи подоцна.

6. Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата со состојба на 30.06.2021 година се на ниво на декември 2020 година и го вклучуваат ефектот од нови набавки и пресметана амортизација.

7. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемување поголеми од 30%)

Со состојба на 30.06.2021 година, обврските по кредити бележат намалување од 1,2% во однос на декември 2020 година, главно како резултат на повисокиот износ на редовна отплата на обврските по кредити во однос на износот на новите повлекувања по договорите за кредит.

Скопје, 29.07.2021 година.